

ЗАБОРАВ ЗА БРУТА

Проектот именуван како "Младите и преданијата од Лешок и соседните села" доби финансиска поддршка и својата реализација ќе треба да ја презентира годинава, до 11 октомври.

Богатото културно и историско минато на Лешок, заедно со соседните села, кои се пренесувале од колено на колено, од генерација на генерација, при што не е направен никаков напор тие да се евидентираат, се наоѓаат во опасност да бидат заборавени, доколку преданијата не се соберат и не се објават во соодветни публикации.



ЦРКВАТА "СВ. АТАНАСИЈ"

Пишува:
Ружица ГОЧЕВСКА



Виорот на воениот конфликт од 2001 година засекогаш го измени животот на селото Лешок и на неговите жители. Вандалското уривање на црквата "Св. Атанасиј", како и протерувањето на жителите од ова село, ќе останат незаборавни сведоци за едно брутално време. Но, народот повторно се обединува и се организира на разни начини. Така, во 2002 година, група лешочани го формираа Здружението за обнова и ревитализација на Лешок и на Лешочкиот манастир во Скопје.

Здружението "Лешок" е невладина, непартиска и непрофитна организација, а негова примарна цел е да му помогне на месното население од истоименото село во решавањето на проблемите од комуналната, социјалната и економската сфера. Ова Здружение особено ги поддржува и ги афирмира активностите, кои се од областа на културата и спортот. Исто така, тоа се грижи и настојува да им помогне на младите од Лешок, истовремено давајќи им целосна поддршка во нивните

интелектуални и креативни проекти.

Сите свои активности Здружението ги реализира во соработка со Месната заедница од Лешок, Активот на младите од Лешок, Активот на жените и Одбојкарскиот клуб.

Иако Здружението опстојува краток период, сепак зад себе има забележано бројни активности, кои претставуваат витален крвоток на животот на Лешок и на лешочани. Последниот проект кој заслужува внимание е финансискиот гарант доделен од фондацијата Институт отворено општество на Македонија, заедно во соработка со King Baudouin Foundation. Имено, минатата година "Лешок" конкурираше за финансиски гарант во програмата "Живо

наследство". Проектот именуван како "Младите и преданијата од Лешок и соседните села" доби финансиска поддршка и својата реализација ќе треба да ја презентира годинава, до 11 октомври.

Идејата за проектот произлезе од Активот на младите од Лешок, со директна поддршка од Месната заедница "Лешок" и истоименото Здружение, како релевантни правни организирани субјекти. Како главна цел на проектот се истакнуваат намалувањето на миграцијата и зближувањето на младите лешочани со млади од различно етничко потекло, преку заедничко запознавање на културата и на преданијата.

Младите од Лешок имаат потреба да се формира место

за собирање во кое ќе се реализира креативно дружење со врсниците од другите културни средини. Сметајќи дека недостатокот од соодветни простори се пречка за нивното организирање и развивање, кај нив се појави потреба да се почне процес на организирање на младите. Но, како пречка за реализацијата на оваа идеја беше недостатокот од финансиски средства. Токму поради овие причини надежта на младите луѓе беше насочена кон фондацијата Институт отворено општество на Македонија, која беше доволно доблесна да ги сослуша нивните барања и да им излезе во пресрет и да им помогне.

Богатото културно и историско минато на Лешок, заедно со соседните села, кои се пренесувале од колено на колено, од генерација на генерација, при што не е направен никаков напор тие да се евидентираат, се наоѓаат во опасност да бидат заборавени, доколку преданијата не се соберат и не се објават во соодветни публикации. Лешок се спомнува уште од почетокот на средниот век, како градска населба именувана со Леген Град, кој бил разурнат. Најпознат археолошки споменик од тој период е Лешочкото кале. Лешок е познат и по црквата "Св.



ПАНОРАМА НА СЕЛОТО ЛЕШОК

ЛНИТЕ НЕВРЕМИЊА



НЕКОИ ЧЛЕНОВИ ОД АКТИВОТ НА МЛАДИТЕ ОД СЕЛОТО

Атанасиј" од XIV век и црквата "Св. Богородица" од XIX век, која ја обновил големиот просветител Кирил Пејчиновиќ. Лешочкиот манастир бил духовен центар на Полог и место каде што месното население од околните се-

ла се здобивале со образование.

Со своите културни, историски и археолошки остатоци ова село е богатство со неадминлива вредност. Поради тоа, лешочани сметаат дека со овој проект ќе се истражи, открие и ќе се публикува огромното сè уште неоткриено наследство на Лешок, прикажано преку разни преданија (легенди, поговорки, гатанки, обичаи, народни јадења, приказни, народни песни итн.), како и собирање примероци од материјалната култура (стари носии, книги, документи, документирана фотографија, археолошки артефакти итн.).

Основен носител на Про-

ектот е Активот на младите на Лешок, во соработка со вршниците од соседните села: Варвара, Отуње, Сетоле, Једоарце, Непроштено, Ратае, Жилче, Слатина и Брезно. Исто така, активен фактор е и Месната заедница, заедно со населението од Лешок. Особено треба да се истакне и големата улога на Здружението "Лешок". Како засегнати странки се и манастирот од Лешок, Активот на жените, Активот на пензионерите и месниот одбојкарски клуб, како и учениците од Основното училиште "Кирил Пејчиновиќ". Исто така, заинтересиран и инволвиран субјект во Проектот е и Музејот на тетовскиот крај од Тетово.

R. РАФАЈЛОВСКИ
КОНСАЛТИНГ

НОВО
ПРЕТПЛАТЕТЕ СЕ



Во рамките на претплата за 2005 година ќе го добиете засега **Единственото Мултимедијално CD** во Република Македонија од оваа проблематика. Комплетниот **R-РЕГИСТАР** освен во печатената форма ќе го добиете и во електронска форма. Со инсталацијата на добиевото CD и по завршување на процедурата за неговото виставање Вие ќе имате можност секојдневно па го ажурирате R-РЕГИСТАР. По пат на вједноставната комбинација **АЖУРИРАЈ** со посетата на нашата веб страница дневно ќе ги внесувате измените, **ВЕДНАШ** по нивното објавување. Постојатта горлина тема за спорото пристапување на податоците е веќе минало до колку сте наши претплатници. Покрај ова ќе добиете уште едно CD на крајот на 2005 година со списанието **РЕПРЕЗЕНТ** и **Даночен ПРАКТИКУМ** со што трајно ќе ги сочувате списанијата.

Сето ова во рамките на истата цена од само 14.700 денари.

ПОЧИТУВАНИ КОМИТЕНТИ!

Пред Вас е повудати на **РАФАЈЛОВСКИ КОНСАЛТИНГ** за претплата на стручните списанија **РЕПРЕЗЕНТ** и **R-РЕГИСТАР** за 2005 година. Списанието **РЕПРЕЗЕНТ** содржински е многу разновидно, ги разработува сите најактуелни и најгорливи теми од секојдневното работење, почнувајќи од даноките, сметководството, фирмите, финансните, менаџментот, берзата, правото и многу други области. Во **ДАНОЧНИОТ ПРАКТИКУМ**, што го подготвуваме во рамките на списанието **РЕПРЕЗЕНТ**, нашите врвни стручњаци од оваа област ги објаснуваат проблемите со кои се соочувате, за данокот на додделна вредност, за персоналниот данок, за данокот на добиток и данокот на имот. **Специјалното издание** на **РЕПРЕЗЕНТ** содржи упатства за составување на годишна сметка. **R-РЕГИСТАР** е во пластични корици, со подвижни дискови на основното издание во кое се содржани упатства и сите податоци што Ви се потребни во секојдневното работење и кон редовно ќе се ажурираат.

R-РЕГИСТАР е поделен на 8 дела и тоа:

- Албучен регистар на провизи
- Надоместоци
- Провизи
- Уплатени сметки и шифри на плаќање
- Камати, коефициенти
- Курсни листи
- Плати
- Други информации

R-РЕГИСТАР на мултимедијално CD! Списанието **РЕПРЕЗЕНТ** и **ДАНОЧНИОТ ПРАКТИКУМ** на мултимедијално CD!

На нашата веб страница на интернет ја добивате сите податоци со однапред дадена шифра.

Корисните ја нашата веб-страница!

ЕДНА ПРЕТПЛАТА ЗА:

- 25 СЪСЪВАНЈА
- 2 МУЛТИМЕДИЈАЛНИ CD-а
- 1 R-РЕГИСТАР И 16 ДОПОЛНУВАЊА

Со почини,
Вера Рафајловска

12 Списанија
РЕПРЕЗЕНТ

12 Броја
ДАНОЧЕН ПРАКТИКУМ

1 R-РЕГИСТАР со
основна вложка

со преку
300

СТРАНИЦИ И

16
ДОПОЛНУВАЊА

1 Специјално
ИЗДАНИЕ

НОВО

2 Мултиме-
дијални CD-а

САМО ЗА
14.700 ДЕН